



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 март 2017 година

Соопштение за печат

Позначајни движења во платниот биланс¹ во јануари 2017 година

Во тековните трансакции со нерезиденти, во јануари 2017 година, бележиме минимален дефицит од 0,9 милиони евра. Во финансиската сметка, нето-одливите од заеми, директни инвестиции и валути и депозити ги надминаа нето-приливите кај трговските кредити и портфолио-инвестициите, што доведе до намалување на девизните резерви (за 49 милиони евра).

Основни компоненти на платниот биланс на Република Македонија

(во милиони евра)

	I-2017	месечна промена		годишна промена	
		милиони евра	%	милиони евра	%
Тековна сметка	-0.9	54.9	-98.3	-14.0	...*
Стоки	-119.4	77.7	-39.4	-45.6	61.7
Услуги	60.5	43.7	...*	24.5	68.2
Примарен доход	-36.6	-0.1	0.2	-2.1	6.2
Секундарен доход	94.5	-66.5	-41.3	9.1	10.7
Капитална сметка	0.1	0.3		0.1	
Финансиска сметка	2.5	58.5		-7.6	
Директни инвестиции	32.6	110.4		62.5	
Портфолио-инвестиции	-10.4	-3.5		-14.3	
Валути и депозити	14.5	2.7		32.4	
Заеми	42.7	106.8		25.0	
Трговски кредити	-27.8	-43.4		-86.6	
Девизни резерви	-49.0	-114.5		-26.7	

...* индексот е над 100.

Напомена: Во финансиската сметка знакот (-) означува нето-приливи од странство. Кај девизните резерви знакот (+) означува зголемување, додека знакот (-) означува намалување на девизните средства.

Извор: НБРМ.

Тековна сметка

Негативното салдо во тековната сметка во јануари произлегува од дефицитот од стоковната размена (119,4 милиони евра) и дефицитот кај примарниот доход (36,6 милиони евра), коишто во најголем дел се нетирани од суфицитите остварени кај секундарниот доход и размената на услуги (94,5 и 60,5 милиони евра, соодветно).

Во споредба со декември 2016 година, дефицитот на тековната сметка е намален за 54,9 милиони евра (главно под влијание на сезонски фактори), во услови кога понискиот дефицит во размената на стоки (за 77,7 милиони евра) и повисокиот суфицит во размената



¹ Платниот биланс претставува статистички извештај којшто систематски ги сумира сите економски трансакции на Република Македонија со странство за определен временски период, односно ги сумира тековните, капиталните и финансиските трансакции помеѓу резидентите и нерезидентите.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

на услуги (за 43,7 милиони евра) ги надминаа пониските нето-приливи кај секундарниот доход (за 66,5 милиони евра).

На годишна основа, дефицитот во тековната сметка е продлабочен за 14 милиони евра (во споредба со суфицитот остварен во јануари 2016 година). Притоа, споредбата укажува на повисок дефицит во размената на стоки (за 45,6 милиони евра), наспроти повисоките суфицити кај размената на услуги (за 24,5 милиони евра) и кај секундарниот доход (за 9,1 милион евра).



Извор: НБРМ.

Финансиска сметка

Во јануари, најзначајни нето-одливи од финансиските трансакции со нерезиденти се остварени врз основа на заеми (42,7 милиони евра), директни инвестиции (32,6 милиони евра) и валути и депозити (14,5 милиони евра), додека нето-приливи се остварени врз основа на трговски кредити (за 27,8 милиони евра) и портфолио-инвестиции (за 10,4 милиони евра).

Кај директните инвестиции, нето, во јануари 2017 година, бележиме нето-одливи од 32,6 милиони евра.

Обврските врз основа на директни инвестиции² во јануари се зголемени за 44,2 милиона евра, главно заради реинвестирањето на добивката (25,9 милиона евра), како и заради зголемените вложувања во форма на сопственички капитал (12 милиони евра) и должнички инструменти (6,3 милиони евра).


² Се прикажуваат директните инвестиции во зависност од тоа дали финансиските трансакции создаваат обврска кон или побарување (средства) од странство.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Средствата врз основа на директни инвестиции во јануари се исто така зголемени за 76,8 милиона евра, главно врз основа на должнички инструменти (одобрени заеми на директните инвеститори).

Во јануари 2017 година, кај заемите најголем дел од месечната промена произлегува од растот на нето-побарувањата на централната банка во рамки на политиката за управување со девизните резерви (за 30,6 милиони евра), како и намалувањето на нето-обврските кај секторите „депозитни институции“ и „држава“ (за 9,8 и 2,4 милиони евра, соодветно).



Извор: НБРМ.

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за платниот биланс:
<http://www.nbrm.mk/?ItemID=5ED8DADBAEF3C947A047BBAA641BBD7D>

Методолошки појаснувања:

<http://www.nbrm.mk/?ItemID=5ED8DADBAEF3C947A047BBAA641BBD7D>

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

<http://nbrm.mk/?ItemID=7B1CC2F73E9A3641B2F05235A02C8BDC>

Месечен платен биланс: 28 април 2017 (референтен пресек заклучно со февруари 2017 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 103 (или 110/108).